



дел 21

На почетокот Господ ги создал своите првородени чеда Македонците, Ариевците и Евреите. Нив ги надарил со мудрост, способност и сила да ги постават основите на културниот, научниот, филозофскиот, религиозниот, политичкиот, економскиот и државниот систем на светот, врз принципите на еден жив организам, способен да гради, твори и структурира дела, кои биле Господова гордост и слава. Но, меѓу браќата влегло злото и ги раскарало околу правото кој од нив да располага со ова богато културно, духовно и материјално наследство.

Мозокот им се замрачил, па почнале да се караат и да се уништуваат меѓу себе. Затоа врз сите нив паднало едно тешко проклетство и сите тие доживеале време на еден страотен терор, а управувањето со светот го презеле други политички и економски сили.

Таквите наметнале поредок кој ги урнал сите социјални, морални и религиозни вредности на човештвото. Исто наметнале закони со кои смислено се настојувало да се разори една стара култура, а со голема гордост објаснувале дека тие закони се праведни. Исто така, тие барале од сите покорени

Трагајќи по легендите, лагите и мотивите, откривме дека сè се знае уште пред Исус, сè е дело на Македонците и дека 20 века се развивале само техниките. Истовремено се вршела смислена девалвација, деградација и геноцид врз Македонците.

Македонија како најстара држава на континентот, на светската цивилизација ѝ подарила голем број светски вредности, значајни за светската цивилизација.

Македонците како најстар народ на планетава Земја, создале и оставиле големи траги на разработени правила и принципи со својата мудрост, логика, градителство, воинственост и дипломатија.

Македонската писменост, култура, уметност, музика, право и просветленост се први кои на светот му биле понудени во целиот свој сјај.

Македонецот Александар е еден од многуте македонски цареви кој го задолжил светот, но и Македонците, бидејќи го зачувал нивниот идентитет.

Книгата претставува пророштво за иднината и фенер за просветление.

Наша цел беше пред македонската и светската јавност да обелодениме нови автентични докази за македонскиот цар кој бил од Бога определен да прави чуда на Земјава и на видлив начин сите народи на светот да ја почувствуваат благоста Божја.

народи да живеат според нивните закони. Така, злото добило очигледен триумф.

Покренати од трагичните последици на нивната бесмислена кавга, со сила раздвижена од краен очај, кај Александар преовладал разумот да побараат прошка еден од друг, како што им доликувало на вистински браќа. Притоа, тој инсистирал засекогаш да се заборави целото зло, кое си го имале нанесено, зашто само така велел сме силни и можеме да ги извршуваме делата за кои Господ со радост нè создал и надарил.

